

Реф. CN1 - SO2.3 - SC031 no.2 05-370/2

Проект „wa-mbrella„

Согласно Одлуката од градоначалникот на општина Неготино бр.05-370/1 од 26.07.2019 општина Неготино по спроведено дополнително истражување на пазарот за потреба од набавка РАБОТИ за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем во Неготино за проектот „wa-mbrella“ за проектниот партнер 2 – Општина Неготино за проектот „Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина“ или “Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Акроним „wa-mbrella“ согласно Договорот за грант број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма „IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The North Republic of Macedonia, достави покани до 5 компании. Покрај тоа од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ (PRAG 2018-Simplified procedure).

Истата е достапна во проектната канцеларија во општина Неготино – Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 30.07.2019 година. Доколку сте заинтересирани истата може да Ви биде пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 29.08.2019 (четврток) до 09.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација. Отварањето на понудите е планирано истиот ден до 29.08.2019 (четврток) во 10.00 часот во просториите на општина Неготино.

Општина Неготино тендерската документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: <http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/>

Општина Неготино
Контакт 043-361-045

[Invitation](#)

[List of invited](#)

Volume 1

Section 1

[3007ds2_contractnotice_simpl_en.doc](#)

[3007ds4b_itt_simpl_en - ne e.doc](#)

Section 2

[a14_declaration_honour_en\(1\).doc](#)

[ds4c_tenderform_simpl_en.doc](#)

Section 3

[d4j3_lefcompany_en\(1\).pdf](#)

Section 4

[d4h_techofferform_4dot3_en\(1\).doc](#)

[d4j1_fif_en\(1\).pdf](#)

[ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en.doc](#)

[ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en.doc](#)

[ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en.doc](#)

[ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en.doc](#)

[ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en.doc](#)

[ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en.doc](#)

Section 5

[d4l_admingrid_en\(1\).doc](#)

[d4m_evalgrid_en\(1\).doc](#)

Volume 2

Section 1

[d4p_annexgc_en.pdf](#)

Section 2

[ds4n_contract_simpl_en.doc](#)

Section 3

[ds4o_specialconditions_simpl_en.doc](#)

Volume 3

[3007d4u_techspec_enFINAL \(1\).doc](#)

Volume 4

[3007ds4w_finoffer_4dot2_simpl_en-FINAL.doc](#)

Volume 5

[00-Proekt - fekalna Timj-Neg_EP bez cena-1.pdf](#)

